

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10 и 18/14 год.), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на ден 29.01.2020 година, донесе

ПРОГРАМА

за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија
за организирање програмски активности во 2020 година

1.Цели

Основни цели на оваа Програма за поддршка на активностите на НВО секторот во 2020 година се:

- создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и здруженијата на граѓани од различни интересни групи,
- давање поддршка на проекти со коишто ќе се задоволуваат потребите на поголеми групи на граѓани,
- афирмација на општината во развивање на соработка со НВО секторот.

2.Активности

Во 2020 година општината ќе ги поддржи следните активности на НВО секторот, и тоа:

Список на поднесени пријави за Предлог програма за финансирање на проекти и активности на НВО во општина Гевгелија во 2020 година			
Ред. Бр.	Предлагач на проектот	Име на програмската активност	ПРОГРАМА 2020
1	ЗГ „Смоквица“ - Гевгелија	Смоковичка вечер, Курбан за слава	10.000
2	Здружение на пензионери на о. Гевгелија	Регионални спортски игри	30.000
3	ОО на Сојуз на здруженија на борците- Гевгелија	Програма за обележување на спортски настани	50.000
4	ЗГ Општински сојуз- Гевгелија	Организирање квиз натпревари	10.000
5	Здружение на слепи лица- Гевгелија	Дводневна екскурзија во Охрид	10.000

6	Здружение на лица со телесен инвалидитет	Набавка на спортски реквизити	10.000
7	Хуманитарно здружение „Ристо Калеников“- Гевгелија	СРВ ФЕСТ- Гевгелија	100.000
8	Национална алијанса за лица со посебни потреби- Центар „Мајка Тереза“	Работно оспособување на лица со посебни потреби	150.000
9	Асоцијација за пулмонална хипертензија „Момент плус“- Гевгелија	Кампања за подигање на свеста за постоењето на ПХ	20.000
10	ЗГ „Арка за сите“- Гевгелија	Организирање на хуманитарни акции	10.000
11	ЗГ Здружение на пчелари „Апитоксин“- Гевгелија	Фестивал на локална храна и вино	10.000
12	Здружение Кинелешко друштво „Кожуф“- Гевгелија	Меѓународни изложби на сите раси кучиња	30.000
13	Регионален центар за одржлив развој- Гевгелија	Програми за развој на локална демократија	20.000
14	Центар за едукација, култура и активизам „Мултус“- Гевгелија	Серија од обуки, летно кино	10.000
15	ЗГ за борба против рак „Елена Костадинова- за среќа“- Гевгелија	Театарска претстава, трибини	20.000
16	ЗГ „Нектар“- Гевгелија	Едукација за користење на пчелни производи	10.000
17	ЗГ „Македонска пчела“- Негорци	Обуки од 6 едукативни сесии	10.000
18	ЗГ на Власите на о. Гевгелија „Мегленија“- Гевгелија	18 Влашка вечер, Национален ден на Власите, Влашка кујна	20.000
19	Радио-аматерски клуб „Никола Тесла“- Гевгелија	Радио-аматерски натпревари	10.000
20	Фантоми	Поддршка на спортски клубови, Прослава 30 год. постоење	50.000

21	Владо Коциров	Општински културен медиум	10.000
22	Друштво за генетско истражување „Генем Дооел“- Гевгелија	Временска порта кон минатото	10.000
23	Други активности		90.000
Вкупно:			700.000 ден.

3. Финансирање

Активностите утврдени со оваа Програма општината ќе ги поддржи финансиски со издвојување на средства од Буџетот на општина Гевгелија за 2020 година, Програма Д-Градоначалник, Потпрограма ДО.

4. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“.

Бр.09-234/1
29.01.2020 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на општина Гевгелија,
Тодор Ристов с.р.